

Така, фино сконцентрирани, секој со својата тајфа и својата пропагандна машинерија, ја дезавуираат јавноста, за на крај, во интерес на државата да решаваат да направат компромис. Веднаш наоѓаат и време и место да се состанат, а и да си испратат писма.

Сè тоа од Европејците ќе биде оценето како лицемерие и немање капацитет за државност, туку дека имаме чувство за лична суета, која е поголема од државата, но не и од партијата на која ѝ припаѓаме.



Пишува: Венцо ДОНЕВ



КОЈ ИМ Е ВИНОВЕН ШТО НЕ МОЖАТ ДА СФАТАТ ДЕКА ЗА ДРЖАВАТА ИМ ТЕКНУВА ВО 5 ДО 12!

Претседателот на државата Бранко Црвенковски ја изненади нацијата со конференција за печатените и за електронските медиуми по подолго време. Последната прес-конференција му беше за швајцарските сметки по обвинувањата од неделникот "Фокус", дека има тајни банкарски сметки во Швајцарија.

Црвенковски ги изненади сите, со каква леснотија кажа дека се откажува од неговите законски ингеренции за да се најдат решенија за спорните прашања кои можат Македонија да ја чинат лош извештај од Европската комисија на крајот од месецов. Како спорни и недовршени работи се дополнувањето на Судскиот совет, донесувањето на Законот за јавно обвинителство, именувањето амбасадори во десеттина македонски амбасади, кои подолго време не можат да се пополнат поради недоразбирањата меѓу претседателот и премиерот, и кохабитацијата меѓу претседателот на Владата и претседателот на државата.

Подготвеноста сега и веднаш да се сретне со Груевски се должи на тоа да добиеме поволни оценки од Европската комисија пред конечното завршување на извештајот за Македонија, по кој би требало да се суди дали нашата земја ќе добие датум за членство во Европската унија или не.

ЧУВСТВОТО ЗА Е САМО ЛИ

Сè ова ќе се разбереше како убав гест на таткото на нацијата направен за доброто на државата, ако се случеше барем два месеца порано, а не две седмици пред заклучувањето на извештајот за Македонија.

Како наеднаш проработила совеста? Зошто претходно, и премиерот и претседателот не можеа да ја контролираат тврдоглавоста и суетноста? Дали нивната повредена суета или помалиот рејтинг тежи повеќе од иднината на Македонија и на македонскиот народ?

НÈ ЗГАЗИ ВРЕМЕТО БЕЗ ПОТРЕБА

Црвенковски побара четирите најголеми партии, двете од позицијата и двете од опозицијата, да ја земат лис-

За едните, опозицијата и Црвенковски намерно ги блокираат евроатлантските процеси, зашто се плашеле од успехот на оваа Влада, и ако Македонија не добие датум за почнување на преговорите за членство во Европската унија и не биде примена во НАТО, така полесно ќе се врати на власт. За другите, актуелната владејачка структура не е способна да се справи со предизвиците за наше зачленување во евроатлантските организации ниту, пак, да го менаџира безбедносниот капацитет во нашава земја, уште помалку политичкиот амбиент.

АМБАСАДИТЕ ГИ ЧЕКААТ АМБАСАДОРИТЕ

Испразнети амбасадорски места имаме во: Белгија, Хрватска, Данска, Романија, Србија, Шпанија, Велика Британија, Катар, Црна Гора. Михајло Трпковски во Босна и Херцеговина, Добринка Тасковска во Холандија, Махмуд Ибрахими во Швајцарија и Игор Џундев во ОН, кој ќе биде ангажиран во кабинетот на Срѓан Керим, не ги извршуваат должностите од различни причини. На Нано Ружин во НАТО, на Благоја Ханџиски и Мартин Гулевски во Грција и во Украина, им завршија мандатите.

тата од 35 кандидати за пополнување на Судскиот совет и да најдат пет личности, кои можеби не се најголемите фаворити на партиите. Така ќе се решел проблемот со Судскиот совет. Ќе потсетиме дека таква иницијатива имаше лидерот на ДПА, Мендух Тачи, пред некој месец, но таа беше отфрлена. Ако во тоа бил лекот зошто тогаш чекавме до сега да нè гази времето и, пак, да го понудиме истото решение, но сега од позиција на претседател. Претседателот бара искреност во изјавите за да немаат политичко влијание во работата на Судскиот совет, притоа идните членови на овој значаен орган да се растоварат од партиските бои.

ценирано пропаднато гласање, без обезбедено Бадентерово мнозинство, со што се одложи процесот на докомплетирање на овој значаен орган.

Како и во случајот на Судскиот совет, така и со именувањето амбасадори, Груевски и Црвенковски си ги чукаа главите, но не попуштаа. Наместо Груевски да биде мудар, тој се заинати и реши да не му помине ниту еден предлог на Црвенковски, пред сè, во НАТО, место за кое како кандидати се спомнуваа Владо Бучковски и Стево Пендаровски. Бучковски во целата ситуација беше употребен за пресметката меѓу премиерот и претседателот. Како резултат на рововските битки, и да се покаже кој е кој,

ТАЈФИ

За едните, опозицијата и Црвенковски намерно ги блокираат евроатлантските процеси, зашто се плашеле од успехот на оваа Влада, и ако Македонија не добие датум за почнување на преговорите за членство во Европската унија и не биде примена во НАТО, така полесно ќе се врати на власт. За другите, актуелната владејачка структура не е способна да се справи со предизвиците за наше зачленување во евроатлантските организации ниту, пак, да го менаџира безбедносниот капацитет во нашава земја, уште помалку политичкиот амбиент.

Едниот ја користеше целата владина машинерија за медиумска презентација на својата вистина, додека вториот си го ангажира проверениот ешалон. Преку невладини организации се напаѓа работата на Владата, други пишуваат по весници како не чинат работите, како премиерот ги влошува односите со Албанците. Целата пропаганда добро се наплатува и од Албанците и од стариот "френд". Не е далеку вистината дека се пишуваат криви закони за потоа да се исправаат. Нормално, за пари. Распоредот на пишувачите е: еден во власта, другиот во опозицијата и кај стариот "френд".

Така, фино сконцентрирани, секој со својата тајфа и својата пропагандна машинерија, ја дезавуираат јавноста, за на крај, во интерес на државата да решаваат да направат компромис. Веднаш наоѓаат и време и место да се состанат, а и да си испратат писма.

Сè тоа од Европејците ќе биде оценето како лицемерие и немање капацитет за државност, туку дека имаме чувство за лична суета, која е поголема од државата, ама не и од партијата на која ѝ припаѓаат.

Претседателот Црвенковски е во право дека извештајот или ќе има препорака или ќе нема, по која ќе се цени успешноста. За на крај да ја покаже и лицемерноста дека не тврди дека доколку ги завршиме посочените работи до заклучувањето на извештајот сигурно ќе има препорака за преговори, сакатки со тоа да се оправда за досегашното кочење на реформите, од кои еден дел зависеа и од него. Од друга страна, пак, ниту молчењето не го оправдува Груевски, ниту едноставноста како ги прифаќа работите, зашто зборувањето не е реформа, туку тоа е операционализацијата.

Едно е сигурно, никој од нив нема да биде победник, сите сме губитници, со една разлика - ограничувањата не важат за нив.

ДРЖАВНОСТ ЦЕМЕРИЕ

И апелот, да соберат сили, и власта и опозицијата, да ги надминат сопствените ега е добра работа, но само ако претходно политиканството не дојдеше до израз.

Во отсуство на вистинска опозиција, поранешниот лидер на социјалдемократите ја презема работата во свои раце, па во корелација со ДУИ диктираат како да се дојде до идеален состав на Судскиот совет. Од една страна, тие си правеа математика како да се дојде до мнозинство во Судскиот совет. За таа цел ДУИ побара нивниот кандидат да биде еден од трите лица кои ќе ги предложи Собранието. Таквата идеја не му се попадна на Груевски, зашто на тој начин влијанието на Црвенковски и на Ахмети врз Судскиот совет ќе беше очигледно.

Како контрамерка намерно беше ис-

настрада поранешниот претседател на Собранието, Љупчо Јордановски, кој само што ја виде Америка мораше да се врати. Потоа Црвенковски ги блокираше сите обиди за именување амбасадори, а од Владата со леснотија одговараа дека ќе го решат ова прашање на едноставен начин. Почна именувањето на вонредно ополномоштени амбасадори од страна на власта. Постапките на премиерот и на претседателот ја туркаа нашата земја во сè понеповолна ситуација, додека дипломатите, и оние кај нас, но и оние во Брисел сè тоа го бележат. И двајцата играат на време. На крај Црвенковски предложи да се почитува Законот за МНР, односно амбасадорите да бидат професионалци. Работа со која Груевски не може да се помири, зашто смета дека тоа се кадри на Бранко.